

20091613411

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

2009
07-5503/1
29 2009

29

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Глава прва

1

(1)

2

(2)

3

О

1. „

;

2. „“
, ,
, ,
, ,
;

3. „“ ;

4. „“ ;

5. „“
(:)

6. „“
, ,
(1) , ,
(2) , ,
() , ,

5 (:
)

6
(1)
(2) , :
- ; -
- .

(3)
(4) (:
) , :
- -

(5) .
7

8

(1)

(2)

(1)

9

10

11

Глава втора

12

(1)

(2)

(2)

-

-

-

-

(3)

-

-

-

-

(4)

50%

(5)

(6)

(7)

13

(1)

14

(2)

(1)

М

15

Глава трета

16

(1)

17

1)

2)

3)

4)

(2)

18

(1)

(2)

19

(1)

(2)

(3)

a

20

(1)

12

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(4) 12 (3)

(5)

(6)

(1) 21

(2) 12

(2) 20 (2)

(1) 22

(2)

(1) 23

(1) 24 22 (2)

(2)

(1)

(1) 25

(2) (1)

,

26

(1)

(2)

(3)

(4)

(1), (2) (3)

Глава четврта

27

)

(

:

(1)

27

28

(2)

29

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

(1)

30

(1)

:

17

(2)

30

(3)

31

(1)

(2)

(3)

(4)

32

(1)

-

-

17

-

(2)

.

(3)

33

34

(1)

(2)

(1)

35

(1)

(2)

(1)

(3)

-

-

-

-

-

- , -
-
(4) 30

Глава петта

(1) 36
,
(2) 30%.
(3)
(4) (3)
(5) (2)

(1) 37
,
(2)
(3)
(4) (3)
(5) (1)
(6) (2)

(1) 38
,
(2)

Глава шеста

(1) 39
,
,

(2)

Глава седма

40

(1)

(2)

(3)

(4)

41

(1)

(2)

(1)

(3)

43

(4)

42

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

43

:

1) ;

2)

3)

44

(1)

15

(2)

15

(3)

(4)

(5)

(1)

45

1)

2)

(1) 46
42
(2) (1)

Глава осма

47
46
48
40 (1)
49
(1) 18 1 2012
(2) 40 46
50
” ”